

Првоосомничениот Никола Николиќ се брани со молчење, неговата соучесничка - сопругата Весна Николиќ му прави друштво во притворот, а поради заверувањето на документите за повеќекратната продажба на становите на "ФИ-КОМ", нотарот Боривој Стојкоски заработи кривична пријава. Но, времето забрзано одминува така што вистинските босови нема да имаме можност да ги забележиме.

Правдата никогаш не ја стигна Соња Николовска а, пак, ВИП-гостите на штедилницата "ТАТ" никогаш не беа откриени, така што и волкот стана сит и овците останаа на број.

Николовска го преживеа театарот, но и линчот затоа што "муцката ѝ беше и сè уште ѝ е затворена". Инаку, досега многу пати ќе ѝ правевме парастос. Затоа, пак, таа многу свои сограѓани зави во црно, а Битола не може да се мрдне од калта.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Аферата "ФИ-КОМ" ја разбуди македонската јавност од длабокиот сон, бидејќи таа веќе беше навикната на многубројните скандали, кои беа пренасочени кај божицата Јустисија, но долго време се без судска разрешница. Повеќе од 200 граѓани се изманипулирани, украдени и измамени, а како се продлабочува истрагата така сè повеќе се откриваат тајните канали на урбаната мафија, чии прсти се насочени кон одредени адвокати, нотари, судии итн.

Клопчето околу најголемиот градежен и урбан скандал сè повеќе се заплеткува, а дури и постои реална можност никогаш да не ги дознаеме авторите на организираниот урбан криминален синџир кој, според тежината, со близу 26 милиони евра, може да се носи со аферата "ТАТ".

## АФЕРАТА "ФИ-КОМ" НЕ ГИ ОТКРИ Г

# БАШИБОЗУКОТ НА У НА АФЕРАТА "ТАТ"



ОБЈЕКТОТ "АНТИГОНА" ГО ОДМОТА КЛОПЧЕТО ЗА НАСАМАРЕНИТЕ И ИЗМАМЕНИ 240 ГРАЃАНИ, КАДЕ ШТО НЕКОИ СТАНОВИ ИМ СЕ ПРОДАВАЛЕ НА ПОВЕЌЕ ЛИЦА

Додека првоосомничениот Никола Николиќ се брани со молчење, неговата соучесничка - сопругата Весна Николиќ му прави друштво во притворот, а поради заверувањето на документите за повеќекратната продажба на становите на "ФИ-КОМ", нотарот Боривој Стојкоски заработи кривична пријава. Но, времето забрзано одминува така што вистинските босови нема да имаме можност да ги откриеме.

Значи, лицето на правдата губи уште една битка.

## СЦЕНАРИОТО НА БИТОЛСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

Граѓаните на Република Македонија уште еднаш се најдоа на дното, затоа што системите на државата за заштита на законитоста и на владеењето на правото не функционираат и дозволија урбаната мафија да создаде бедем околу себе и мрежа која fino ќе царува по градовите. Нивниот апетит и башибозук ги надмина сите граници на толеранција, така што тешко кој ќе се зафати да им застане на опашката. Според првичните истражни дејствија, вака се одвиваше и сценариото околу "ТАТ". "Мракот" лапна околу тогашни 120 милиони германски марки, а сопственичката на пропаднатата штедилница од Битола, Соња Николовска, се бранеше со тајни црни тефтери, потоа велеше дека ќе ги открие имињата на ВИП-штедачите, кои си ги повлекле парите, за на крај да се брани со молчење и со бегство, по што заврши в затвор. Одлежувајќи ја минорната тригодишна затворска казна Николовска ги надживеа сите мали штедачи, кои по-

доцна умреа барајќи ја правдата и својата крваво заштедена печалбарска банка. Но, правдата никогаш не ја стигна Соња Николовска, а ВИП-гостите на штедилницата "ТАТ", пак, никогаш не беа откриени, така што и волкот стана сит и овците останаа на број.

## 12.000 НАСАМАРЕНИ ДЕВИЗНИ ШТЕДАЧИ

Имено, од "ТАТ" не извлековме поука дека судскиот процес против Соња Николовска, всушност беше петгодишна помпезна парада на кичот и одраз на немоќта на обичниот граѓанин да си ја врати својата девизна заштеда.

Николовска го преживеа театарот,

Кривична пријава за злоупотреба на службена должност за работи и Боривој Стојкоски, нотарот кај кого се заверувале документите за становите на "ФИ-КОМ".

Измамените граѓани го обвинуваа дека со негова помош Николиќ успеал еден ист стан да им го продаде на повеќе луѓе.

Непритворањето на нотарот ја отвора дилемата дали во меѓувреме тој ќе продолжи да работи на случајот "ФИ-КОМ", односно дали многуте документи поврзани со аферата ќе исчезнат?

## РБАНАТА МАФИЈА ПОТСЕТУВА



### ЦИРКУСОТ НА ПРАВОСУДСТВОТО

Дали и "ФИ-КОМ" ќе оди по стапките на Соња Николовска? Според судската практика, тоа нема да нè одмине, но затоа, пак, циркусот со адвокатите, со нотарите, со откажувањата на полномоштвата за застапување во судската постапка, водењето на процесот, лекарските уверенија итн., таканаречени "сијасет" дубари се лавиринт за владеењето на правото во Република Македонија. Правдата која треба да се истера на суд ќе биде тешка и макотрпна. Само што фактите ќе бидат различни, сумата која Соња Николовска ја проневери преку своите парични манипулации изнесуваше во денешна противвредност околу 60 милиони евра, додека "ФИК-КОМ" е на половина. Но, кога станува збор за парите никогаш нема да се пронајде вистинската цифра која е украдена. Затоа мудроста се мери со умешноста да се направи шема во која ќе бидат лапнати тешко заштедените пари на граѓаните, кои се надевале на свој покрив над главата.

но и линчот затоа што "муцката ѝ беше и сè уште ѝ е затворена". Инаку, досега многу пати ќе ѝ правевме парастос. Затоа, пак, таа многу свои сограѓани ги зави во црно, а Битола не може да се мрдне од калта.

Што власта направи за аферата? Бранко Црвенковски го откри "октоподот", или тој него го стави в скут. Љубчо Георгиевски веруваше во Николовска дека

таа ќе ги открие сите подземни елементи на организираниот криминал. Но, Соња... како што ја даде Господ "острумна", пардон како што ѝ беше наредено - молчеше и трпеше. Таа дури и се избори во април 2003 година да оди во зандана во КПЗ "Идризово", а трите веќе завршени години затвор се мала сатисфакција за 12.000 насамарени девизни штедачи.

### ОД АНАЛИТЕ НА КРИМИНАЛОТ

Соња Николовска од Битола, банкарски бизнисмен, прогласена за жена на годината, сопственичка на пропаднатата штедилница "ТАТ" од Битола, по подолго време криење и бегство, во април 2003 година беше уапсена во Скопје. Кривичниот совет на Основниот суд Битола во Битола ја осуди Соња Николовска на временска казна за две кривични дела извршени во текот на директорувањето со штедилница "ТАТ".



Апсењето на Николовска следеше откако таа, по пресудата против неа, подолго време успеваше да ја одбегне казната затвор во траење од три години, која ѝ ја изрече судот во Битола.

Според полициски извори, Николовска била лоцирана во зграда на булеварот "Партизански одреди" во Скопје, спроти Соборниот храм, каде што пред неколку години таа имаше отворено осигурителна фирма ТАМ.